

Врз основа на чл. 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 76 од Статутот на општина Неготино („Сл.гласник на општина Неготино бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 и 16/14 и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино („Сл.гласник на Општина Неготино “бр.3/06 и 2/11)), Претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува дваесет и деветтата редовна седница на Советот на општина Неготино. Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 30.08.2019 година (петок) во 12,00 часот.

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година 2

Предлог- Одлука за давање согласност на ООУ „Гоце Делчев,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

3.

Предлог- Одлука за давање согласност на ООУ „Страшо Пинџур,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

4.

Предлог- Одлука за давање согласност на СОУ „Св. Кирил и Методиј,, Неготино за формирање на паралелки со помал број ученици

5.

Предлог – Одлука за давање согласност на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино за формирање на групи со поголем број на деца

6.

Предлог- Одлука за одобрување на Договор за заем број: 8902-МК, Договор за грант број : МК/ССИП 2.1.1.2 за Проект за подобрување на социјални услуги

7.

Предлог- Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на КП бр. 8539, КП бр. 8665/2 и КП бр. 9059/1 КО Неготино

8.

Предлог- Одлука за оттуѓување на движни ствари сопственост на општина Неготино

9.

Предлог – Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на општина Неготино

10.

Предлог- Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур,, Неготино за учебната 2018-2019 година

11.

Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур,, Неготино за учебната 2019-2020 година

12.

Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев,, Неготино за учебната 2018-2019 година

13.

Предлог- Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце

Делчев,, Неготино за учебната 2019-2020 година

14.

Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за финансовото работење на ЈП Комуналец Неготино за периодот 01.01.2019- 30.06.2019 година

15.

Предлог- Решение за давање согласност на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино и Пречистен текст од Статутот на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино

16.

Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино

17.

Предлог- Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на општина Неготино

18.

Предлог – Решение за давање на согласност на Правилникот за составот и начинот на работа на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериумите за прием на деца во ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино

19.

Предлог – Решение за давање на согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Фемо Кулаков,, Неготино

20.

Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош

21.

Предлог- Решение за доделување на финансиски средства